



Градоначалник на Општина Свети Николе
тел:+ 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911
e-mail: info@svetnikole.gov.mk
www.svetnikole.gov.mk

Образец Е.П.1 БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ПОМОШ ВО НАТУРА

До

- Градоначалник
- Совет на Општина Свети Николе

Барање за остварување на правото на еднократна помош

ВИД НА БАРАЊЕ

А. Еднократна парична помош

- Еднократна парична помош за лица со попреченост – жени и мажи, како и на нивните семејства;
- Еднократна парична помош за семејства во кои не работи ниту еден член
- Еднократна парична помош за семејства во кои работи само еден член од семејството
- Еднократна парична помош за семејства настрадани од елементарни непогоди
- Еднократна парична помош за социјално загрозуени лица
- Еднократна парична помош за лекување
- Еднократна парична помош за смртен случај

Б. Помош во натура

- Помош во натура на социјално и материјално загрозуени лица за поправка и оспособување на дом

1. Податоци за носителот на барањето

ИМЕ		ПРЕЗИМЕ
Пол	<input type="checkbox"/> Машки <input type="checkbox"/> Женски	
Брачен статус	<input type="checkbox"/> Не женет/мажена <input type="checkbox"/> Женет/мажена <input type="checkbox"/> Разведен <input type="checkbox"/> Вдовец <input type="checkbox"/> Вонбрачна заедница <input type="checkbox"/> Непознато	

